















ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

АДИНГ АД ја утврдува оваа Политика за квалитет и животна средина заради обезбедување производите и услугите кои ги испорачува да ги исполнуваат искажаните и реални барања на корисниците, важечките законски барања, стандарди и други акти, како и да ја прикаже својата посветеност кон заштита на животната средина, што вклучува превенција од загадување и други облици на грижа.

Ориентираност и цел на **АДИНГ АД** освен на македонскиот пазар, е да биде и да остане лидер на пазарот во Југоисточна Европа и конкурентен во Светот во поглед на давање квалитетни производи и услуги во градежништвото: додатоци за бетони и малтери, водонепропусливи и топлотно изолациони материјали, градежни лепила, санациони материјали, индустриски подови, противпожарна заштита на челични конструкции и електрични кабли, китови за фуги (крути и еластични) хемиско отпорни премази и смеси.

Оваа цел **АДИНГ АД** ја остварува со спроведување и постојано подобрување на системите за менаџмент со квалитетот и животната средина усогласени со барањата на стандардите **ISO 9001:2015** и **ISO 14001:2015**, што опфаќа:

-  Утврдување и управување со процесите кои придонесуваат за задоволство на корисниците и засегнатите страни и спроведување мерки за зголемување на истото;
-  Остварување лидерска улога на раководството;
-  Активно учество на вработените во планирањето, спроведувањето и вреднувањето на сите активности во процесите на реализација на производите и услугите и активностите за животната средина;
-  Идентификација, утврдување и менаџмент со процесите и ресурсите потребни за спроведување, одржување и постојано подобрување на системите за менаџмент со квалитетот и животната средина;
-  Постојано подобрување на квалитетот на производите и услугите и нивните процеси;
-  Континуирано подобрување на технолошките процеси со цел намалување и спречување на штетни влијанија на животната средина;
-  Штедење на природни ресурси и енергија за нивна контролирана и рационална потрошувачка;
-  Спречување на употреба на опасни и штетни материјали со супституција на еколошки материјали;
-  Одлучување врз основа на собраните и анализирани податоци;
-  Развивање партнерски односи со испорачателите;
-  Постојана модернизација на опремата, информационите системи и обука на вработените согласно нивната стручна компетентност, знаење и искуство со постојано едуцирање на сите нивоа;
-  Посветеност кон исполнување на своите обврски за усогласеност со барањата во врска со животната средина;

Обезбедувањето на квалитет и перманентното ангажирање за зголемување на свеста за квалитет и животната средина на сите нивоа претставува приоритет и постојана задача на раководството и на секој вработен.

Скопје, Јануари 2018

Генерален директор на АДИНГ АД

Благој Дончев дипл. град. инж.